



Дополнителни услови за осигурување на лица кои службено патуваат од последици на несреќен случај

член 1: општи одредби

- [1] Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Општи услови) и овие Дополнителни услови се составен дел од договорот за осигурување на лица кои службено патуваат од последици на несреќен случај.
- [2] Како договарач на осигурувањето настапува правно лице кое сака да ги осигура своите вработени, односно членови.

член 2: осигурени лица

- [1] Осигурени се лицата кои службено патуваат по налог на договарачот на осигурувањето.
- [2] Лицата наведени во став (1) од овој член се осигуруваат без оглед на нивната здравствена состојба, општа работоспособност и старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (1), точка 6 од Општите услови, освен лицата кои според член 4, став (3) од Општите услови, во секој случај, се исклучени од осигурување.

член 3: начин на склучување на осигурувањето

- [1] Осигурувањето на лица кои службено патуваат се склучува без посебно наведување на имињата на осигурениците.
- [2] Договарачот на осигурувањето мора да ги внесе во својата евиденција имињата на лицата кои службено ќе патуваат пред почетокот на патувањето.

член 4: траење на осигурувањето и гаранцијата (покритието)

- [1] Покритието за секое лице кое патува почнува при излегувањето од домот, односно службеното место при службено патување и престанува при враќање на работното место, односно враќање во домот.

член 5: плаќање на премијата

- [1] Договарачот е должен да ја плаќа премијата во рокот кој е договорен во полисата и тоа за сите лица кои патувале во изминатиот месец.
- [2] Договарачот е должен да му дозволи на осигурувачот увид во неговата евиденција од која може да се утврди бројот и имињата на лицата кои патувале.
- [3] Обврската на осигурувачот кон секој осигуреник постои и во случај кога договарачот не ја платил премијата во рокот наведен во полисата, ако незгодата настанала за времетраењето на осигурувањето според одредбите на членовите 6 и 16 од Општите услови.

Член 6: примена на општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

За осигурувањата склучени согласно овие Дополнителни услови се применуваат и Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со Дополнителните услови.

Член 7: важност на условите

Овие Дополнителни услови стапуваат во сила од денот на нивното донесување, а ќе се применуваат од 01.01.2021 година.